

ФИНАНСИРАЊЕ

Информации за предлог-индикативни финансиски алокации


Заради поддршка на стратегиското планирање, Комисијата (на годишна основа) ги изнесува пред Европскиот парламент и пред Советот своите намери за финансиските алокации што ќе ги предлага за претстојните три години, во форма на повеќегодишна индикативна финансиска рамка.

Табела број 1:

Донесена повеќегодишна индикативна финансиска рамка 2007-2013 за Република Македонија

Компонента	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Вкупно
I–Помош за транзиција и институционална надградба	41.64	41.12	39.33	36.32	28.80	28.21	27.94	243.36
II –Прекугранична соработка	4.16	4.08	4.37	5.07	5.13	5.18	5.24	33.23
III – Регионален развој	7.40	12.30	20.80	29.40	39.30	42.30	51.80	203.30
IV– Развој на човечки ресурси	3.20	6.00	7.10	8.40	8.80	10.38	11.20	55.08
V– Земјоделие и рурален развој	2.10	6.70	10.20	12.50	16.00	19.00	21.03	87.53
Вкупно	58.50	70.20	81.80	91.69	98.03	105.07	117.21	622.50

*Износите се исказани во милиони евра



Оваа повеќегодишна индикативна финансиска рамка укажува на намерите на Комисијата за распределбата на средства по компоненти. Таа е елаборирана врз основа на група објективни и транспарентни критериуми, вклучувајќи ги и анализата на потребите, апсорпциониот капацитет на земјата корисничка, почитувањето на условите и капацитетот за управување.

Повеќегодишната индикативна финансиска рамка е составен дел од годишниот пакет за проширување на Комисијата, одржувајќи го притоа тригодишното планирање.

Во согласност со оваа Регулатива, помошта се обезбедува преку **повеќегодишни или годишни програми** според приоритетите дефинирани во повеќегодишните индикативни планирачки документи.

Програмите ги утврдуваат посакуваните цели, полињата на интервенција, очекуваните резултати, управните постапки и вкупниот износ на планираното финансирање. Тие содржат резиме или опис на видовите операции што се финансираат, индикации за износите распределени по секој вид операција, како и индикативен распоред за спроведувањето. Онаму каде што е значајно, тие ги вклучуваат и резултатите од сето стекнато искуство од претходната помош. Целите се конкретни, релевантни и мерливи и имаат временски утврдени репери.

Комисијата ги донесува повеќегодишните и годишните програми, како и сите нивни измени.